



НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СО СОСТОЈБА НА 31.12.2007 ГОДИНА

Мај, 2008 година

1. Биланс на состојба

во милиони денари

АКТИВА	Група големи	%	Група средни банки	%	Група мали банки	%	Вкупно	%
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И САЛДА КАЈ	10.171	6,8%	4.320	7,0%	844	7,1%	15.335	6,9%
Денарски парични средства	8.189	80,5%	3.599	83,3%	743	88,0%	12.532	81,7%
Девизни парични средства	1.982	19,5%	719	16,7%	100	11,9%	2.801	18,3%
Благородни метали и други парични средства	0	0,0%	2	0,0%	1	0,1%	3	0,0%
БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ НА НБРМ	14.151	9,4%	5.031	8,2%	1.817	15,2%	20.999	9,4%
ДОЛГОВНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	9.542	6,4%	2.896	4,7%	645	5,4%	13.082	5,8%
Чекови и меници	42	0,4%	27	1,0%	4	0,6%	73	0,6%
Хартии од вредност на државата номинирани во денари	5.390	56,5%	1	0,0%	19	3,0%	5.410	41,4%
Други долгови хартии од вредност	4.110	43,1%	2.867	99,0%	622	96,4%	7.599	58,1%
ПЛАСМАНИ КАЈ ДРУГИ БАНКИ	29.524	19,7%	12.349	20,1%	4.969	41,5%	46.842	20,9%
Сметки кај домашни банки	5.239	17,7%	2.093	16,9%	250	5,0%	7.582	16,2%
Сметки кај странски банки	23.309	80,0%	9.518	77,1%	2.256	45,4%	35.083	74,9%
Крайкорочни кредити и други побарувања од домашни банки и други финансиски организации	69	0,2%	186	1,5%	209	4,2%	465	1,0%
Крайкорочни кредити и други побарувања од странски банки и други финансиски организации	215	0,7%	530	4,3%	187	3,8%	932	2,0%
Долгорочни кредити и други побарувања од домашни банки и други финансиски организации	616	2,1%	1	0,0%	928	18,7%	1.545	3,3%
Долгорочни кредити и други побарувања од странски банки и други финансиски организации	0	0,0%	0	0,0%	1.015	20,4%	1.016	2,2%
Нефункционални кредити од банки	76	0,3%	21	0,2%	124	2,5%	221	0,5%
КРЕДИТИ НА КОМИТЕНТИ	79.186	52,7%	32.575	52,9%	2.146	17,9%	113.907	50,9%
Кредити на претпријатија	49.111	62,0%	18.751	57,5%	1.020	47,5%	68.881	60,5%
Кредити на други комитенти	436	0,5%	19	0,1%	5	0,3%	460	0,4%
Кредити на население	30.710	38,8%	14.192	43,6%	1.263	58,8%	46.165	40,5%
Нефункционални кредити на комитенти	7.517	9,5%	1.121	3,4%	760	35,4%	9.398	8,3%
Поседна резерва за кредити	-8.588	-10,8%	-1.507	-4,6%	-902	-42,0%	-10.997	-9,7%
ПРЕСМЕТАНА КАМАТА И ОСТАНАТА АКТИВА	3.098	2,1%	1.581	2,6%	234	2,0%	4.913	2,2%
Побарувања по камати	646	20,9%	341	21,6%	41	17,7%	1.029	20,9%
Суспендирана камата и други побарувања	3.422	110,5%	206	13,0%	198	84,6%	3.826	77,9%
Поседна резерва за камати	-3.446	-111,3%	-221	-14,0%	-200	-85,2%	-3.867	-78,7%
Други побарувања	762	24,6%	520	32,9%	7	3,0%	1.289	26,2%
Реализирани хипотеки и залози	1.665	53,7%	620	39,2%	427	181,9%	2.712	55,2%

во милиони денари

ПАСИВА	Група големи банки	%	Група средни банки	%	Група мали банки	%	Вкупно	%
ДЕПОЗИТИ ОД БАНКИ	5.851	3,9%	3.685	6,0%	946	7,9%	10.482	4,7%
Денарски депозити по видување	151	2,6%	9	0,2%	11	1,1%	171	1,6%
Девизни депозити по видување од домашни банки	241	4,1%	214	5,8%	0	0,0%	456	4,3%
Девизни депозити по видување од странски банки	216	3,7%	309	8,4%	590	62,4%	1.115	10,6%
Крайкорочно орочени денарски депозити	1.285	22,0%	1.155	31,3%	202	21,4%	2.642	25,2%
Крайкорочно орочени девизни депозити	260	4,4%	855	23,2%	0	0,0%	1.115	10,6%
Крайкорочно орочени девизни депозити од странски банки	3.698	63,2%	1.142	31,0%	0	0,0%	4.840	46,2%
Долгорочно орочени денарски депозити	0	0,0%	1	0,0%	143	15,1%	144	1,4%
ДЕПОЗИТИ ПО ВИДУВАЊЕ	51.187	34,1%	16.220	26,3%	2.447	20,4%	69.853	31,2%
Денарски депозити по видување на претпријатија	14.556	28,4%	4.552	28,1%	703	28,7%	19.812	28,3%
Денарски депозити по видување на јавен сектор	561	1,1%	116	0,7%	79	3,2%	756	1,1%
Денарски депозити по видување на други комитетни	1.774	3,5%	540	3,3%	208	8,5%	2.522	3,6%
Денарски депозити по видување на население	10.144	19,8%	3.544	21,9%	483	19,8%	14.172	20,3%
Ограничени денарски депозити	398	0,8%	356	2,2%	2	0,1%	755	1,1%
Девизни депозити по видување на правни лица	6.786	13,3%	1.999	12,4%	411	16,8%	9.196	13,2%
Девизни депозити по видување на население	16.553	32,3%	4.880	30,1%	555	22,7%	21.988	31,5%
Ограничени девизни депозити	416	0,8%	232	1,3%	4	0,2%	653	0,9%
КРАТКОРОЧНИ ДЕПОЗИТИ ДО 1 ГОДИНА	61.158	40,7%	19.624	31,9%	1.056	8,8%	81.839	36,6%
Денарски краткорочни депозити на претпријатија	12.078	19,7%	6.379	32,5%	120	11,5%	18.577	22,7%
Денарски краткорочни депозити на јавен сектор	386	0,6%	5	0,0%	16	1,5%	407	0,6%
Денарски краткорочни депозити на други комитетни	1.358	2,2%	106	0,5%	26	2,4%	1.490	1,8%
Денарски краткорочни депозити на население	19.490	30,0%	5.516	28,1%	683	64,6%	25.689	31,4%
Девизни краткорочни депозити на правни лица	6.944	11,5%	2.484	12,7%	4	0,4%	9.432	11,5%
Девизни краткорочни депозити на други	80	0,1%	273	1,4%	18	1,7%	371	0,5%
Девизни краткорочни депозити на население	20.821	34,0%	4.861	24,8%	189	17,9%	25.871	31,6%
ИЗДАДЕНИ ДОЛЖНИЧКИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	2.624	1,7%	182	0,3%	2	0,0%	2.808	1,3%
Крайкорочни денарски позајмици од домашни банки	0	0,0%	182	100,0%	2	100,0%	184	6,6%
Крайкорочни позајмици од странски банки	2.615	99,7%	0	0,0%	0	0,0%	2.615	93,1%
Крайкорочни денарски позајмици од други	9	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	9	0,3%
ОСТАНАТА ПАСИВА	2.038	1,4%	1.047	1,7%	110	0,9%	3.194	1,4%</

2. Биланс на успех

во милиони денари

Биланс на успех 31.12.2007	Група големи банки	%	Група средни банки	%	Група мали банки	%	Вкупно	%
КАМАТЕН ПРИХОД	8,363	100.0%	3,793	100.0%	532	100.0%	12,688	100.0%
банки	665	8.0%	550	14.5%	172	32.2%	1,386	10.9%
прејипријатија	3,397	40.6%	1,605	42.3%	108	20.4%	5,110	40.3%
население	2,754	32.9%	1,437	37.9%	166	31.2%	4,356	34.3%
осиганати	1,708	20.4%	335	8.8%	134	25.2%	2,177	17.2%
сигорнирани приходи	-160	-1.9%	-134	-3.5%	-48	-9.0%	-342	-2.7%
КАМАТЕН РАСХОД	-3,461	100.0%	-1,504	100.0%	-159	100.0%	-5,125	100.0%
банки	-772	22.3%	-236	15.7%	-10	6.4%	-1,018	19.8%
прејипријатија	-835	24.1%	-374	24.8%	-10	6.5%	-1,219	23.8%
население	-1,720	49.7%	-636	42.3%	-78	48.7%	-2,433	47.5%
осиганати	-135	3.9%	-259	17.2%	-61	38.4%	-455	8.9%
НЕТО КАМАТЕН ПРИХОД	4,902	100.0%	2,288	100.0%	373	100.0%	7,563	100.0%
НЕТО РЕЗЕРВАЦИИ	-1,528	100.0%	-428	100.0%	-234	100.0%	-2,190	100.0%
Извршени резервации	-2,145	140.4%	-579	135.1%	-301	128.8%	-3,024	138.2%
Поврати на резервации	617	-40.4%	151	-35.3%	67	-28.8%	836	-38.2%
Нездовоени резервации за пошенијални загуби	0	0.0%	-1	0.2%	0	0.0%	-1	0.0%
НЕТО КАМАТЕН ПРИХОД ПО РЕЗЕРВАЦИИ	3,374	100.0%	1,860	100.0%	139	100.0%	5,374	100.0%
НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРОВИЗИИ	2,461	100.0%	899	100.0%	208	100.0%	3,568	100.0%
Приходи по основ на провизии	2,768	112.5%	1,107	123.2%	294	141.6%	4,170	116.9%
Расходи по основ на провизии	-307	-12.5%	-208	-23.2%	-86	-41.6%	-602	-16.9%
ДИВИДЕНДИ	18	100.0%	32	100.0%	7	100.0%	57	100.0%
НЕТО ДОБИВКИ ОД ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	108	100.0%	0	100.0%	0	100.0%	108	100.0%
НЕТО КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	22	100.0%	319	100.0%	-13	100.0%	328	100.0%
НЕТО КУРСНИ РАЗЛИКИ	362	100.0%	175	100.0%	4	100.0%	541	100.0%
ДРУГИ ПРИХОДИ	713	100.0%	410	100.0%	260	100.0%	1,383	100.0%
Приходи по други основи	220	30.8%	111	27.2%	166	63.8%	497	35.9%
Вонредни приходи	493	69.2%	298	72.8%	94	36.2%	886	64.1%
ОПШТИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ	-3,946	100.0%	-2,360	100.0%	-530	100.0%	-6,837	100.0%
Плаши	-1,794	45.5%	-1,028	43.6%</				

3. Основни показатели

во милиони денари													
Група	Актива	%	Вкупна актива и вонбилансни активности	%	Капитал и резерви	%	Депозитен потенцијал	%	Нето кредити	%	Финансиски резултат	%	Учество на странскиот во вкупниот капитал
Големи банки	150.122	67,1%	181.791	69,0%	11.931	46,9%	115.799	72,2%	79.186	69,5%	2.672	73,20%	82,8%
Средни банки	61.571	27,5%	68.496	26,0%	8.343	32,8%	40.438	25,2%	32.575	28,6%	963	26,40%	60,2%
Мали банки	11.966	5,3%	13.166	5,0%	5.191	20,4%	4.145	2,6%	2.146	1,9%	15	0,41%	61,5%
ВКУПНО	223.659	100,0%	263.453	100,0%	25.465	100,0%	160.382	100,0%	113.907	100,0%	3.650	100,00%	69,1%

4. Показатели за квалитетот на кредитното портфолио

Група	Вкупна изложеност на кредитен ризик	Изложеност на кредитен ризик класифицирана во ризични категории ВГД	Изложеност на кредитен ризик класифицирана во ризична категорија Д	Потенцијални загуби	Изложеност на кредитен ризик класифицирана во ВГД/ Вкупна изложеност на кредитен ризик	Изложеност на кредитен ризик класифицирана во Д/ Вкупна изложеност на кредитен ризик	Потенцијални загуби/ Вкупна изложеност на кредитен ризик	Изложеност на кредитен ризик класифицирана во ВГД/ Сопствени средства	Нето изложеност на кредитен ризик класифицирана во ВГД	Нето изложеност на кредитен ризик класифицирана во ВГД/ Сопствени средства
1	2	3	4	5	6=3/2	7=4/2	8=5/2	9	10	11
Големи банки	167.547	10.414	4.371	9.782	6,2%	2,6%	5,8%	71,1%	3.855	26,3%
Средни банки	58.819	2.089	711	1.916	3,6%	1,2%	3,3%	24,6%	944	11,1%
Мали банки	11.290	1.052	785	992	9,3%	7,0%	8,8%	22,9%	162	3,5%
ВКУПНО	237.656	13.555	5.867	12.690	5,7%	2,5%	5,3%	48,9%	4.961	17,9%

5. Показатели за адекватноста на капиталот


во милиони денари

Група	Сопствени средства	Актива пондерирана според ризиците	Актива пондерирана според кредитен ризик	Актива пондерирана според валутен ризик	Адекватност на капиталот
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=4+5</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=2/3</i>
Големи банки	14.656	115.541	106.864	8.676	12,7%
Средни банки	8.480	40.665	39.157	1.508	20,9%
Мали банки	4.586	6.864	6.353	511	66,8%
ВКУПНО	27.721	163.069	152.375	10.695	17,0%

6. Показатели за профитабилноста

Група	Стапка на поврат на просечна актива (ROAA)	Стапка на поврат на просечни сопствени средства (ROAE)	Cost-to-income показател	Резервации за потенцијални загуби/нето каматен приход	Нето каматен приход/просечна актива	Нето каматен приход/вкупни редовни приходи	Нето каматен приход/некаматни расходи	Финансиски резултат/вкупни и редовни приходи
Големи банки	2,0%	24,5%	52,3%	31,2%	3,7%	58,4%	107,9%	31,8%
Средни банки	1,8%	12,1%	68,3%	18,7%	4,3%	56,7%	81,1%	23,9%
Мали банки	0,1%	0,3%	74,3%	62,7%	3,3%	44,9%	58,3%	1,8%
ВКУПНО	1,8%	15,2%	58,4%	29,0%	3,8%	57,0%	94,5%	27,5%

7. Вкупна изложеност на ризик на земја




8.Кредитна изложеност според типови на комитенти



9. Вкупна кредитна изложеност кон правни лица



10. Вкупна кредитна изложеност спрема физички лица



11. Групи банки

Преглед на банки по групи банки со состојба на 31.12.2007 година

	Група големи банки (актива поголема од 15 милијарди денари)		Група средни банки (актива од 4,5 до 15 милијарди денари)		Група мали банки (актива помала од 4,5 милијарди денари)
1	Комерцијална банка АД Скопје	1	Алфа банка АД Скопје	1	Еуростандард банка АД Скопје
2	НЛБ Тутунска банка АД Скопје	2	Инвестбанка АД Скопје	2	Капитал банка АД Скопје
3	Стопанска банка АД Скопје	3	Извозна и кредитна банка АД Скопје	3	Комерцијално инвестициона банка АД Куманово
		4	Охридска банка АД Охрид	4	Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје
		5	Прокредит банка АД Скопје	5	Поштенска банка АД Скопје
		6	Стопанска банка АД Битола	6	Силекс банка АД Скопје
		7	ТТК банка АД Скопје	7	Зираат банка АД Скопје
		8	УНИ банка АД Скопје		

* Банките се по азбучен редослед

12. Индикатори за финансиската стабилност (за банкарскиот систем)

Бр.	Индикатори за финансиската стабилност	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007
Адекватност на капиталот				
1	Адекватност на капиталот	21,3%	18,3%	17,0%
2	Основен капитал/Активa пондерирана според ризиците	21,6%	18,9%	15,7%
Квалитет на активата				
3	Нефункционални кредити/Вкупни кредити	15,0%	11,2%	7,5%
4	Нето нефункционални кредити/Сопствени средства	2,0%	0,7%	-5,0%
5А	Вкупни кредити на резиденти/Вкупни кредити	98,4%	98,9%	99,1%
5Б	Вкупни кредити на нерезиденти/Вкупни кредити	1,6%	1,1%	0,9%
Профитабилност				
6	РОАА-Финансиски резултат/Просечна активa	1,2%	1,8%	1,8%
7	РОАЕ-Финансиски резултат/Просечни сопствени средства	7,5%	12,3%	15,2%
8	Нето каматен приход/Бруто приходи	53,8%	57,1%	57,0%
9	Некаматни расходи/Бруто приходи	68,1%	63,6%	60,3%
Ликвидносен ризик				
10	Ликвидна активa/Вкупна активa	37,6%	37,1%	34,2%
10А	Високоликвидна активa/Вкупна активa	14,9%	17,7%	20,6%
11	Ликвидна активa/Краткорочни обврски	67,9%	53,5%	47,7%
11А	Високоликвидна активa/Краткорочни обврски	22,0%	25,6%	28,7%
Пазарен ризик				
12	Нето ОДП/Сопствени средства	51,6%	47,1%	38,2%